

| | | | | |
|-----|---|--|------------------|------------|
| 1. | Наставен предмет | ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА | | |
| 2. | Шифра | ЗМ31ПТИ02 | | |
| 3. | Студиска програма | ПТИ | | |
| 4. | Семестар (изборност) | летен (задолжителен) | | |
| 5. | Цели на предмет | Запознавање со обновливите извори на енергија (сончева, геотермална, биомаса и ветер) и постројките за нивна трансформација во топлинска и електрична енергија; работни флуиди; топлински циклуси и процеси, акумулација на енергијата; коефициенти на полезно дејство; опрема; влијание по околнината | | |
| 6. | Оспособен за (компетенции) | познавање на обновливите извори на енергија и постројките што се анализираат, проектирање, техничка контрола, надзор при изградбата, експлоатацијата и одржувањето | | |
| 7. | Услов за запишување на предметот | 1. Технички и погонски материјали-потпис | | |
| 8. | Основна литература (до 3 наслови) | 1. С. Арменски: Обновливи извори на енергија, НИП "Студентски збор", Скопје, 2004 2. С. Арменски: Неконвенционални термоенергетски постројки, предавања, НИП "Студентски збор", Скопје, 2001 3. M.A. Laughton: Renewable Energy Sources, Taylor & Francis London 2003 | | |
| 9. | Број на кредити: | 5 | | |
| 10. | Вкупен расположив фонд на време | 5 ECTS x 30 саати = 150 саати | | |
| 11. | Распределба на расположивото време | 30 + 7 + 19 + 78 + 4 + 12 = 150 саати | | |
| | 11.1. ПТН - | Теоретска настава (15 x 2 саати) | | 30 саати |
| | 11.2. ЛВ - | Лабораториски вежби (1 x 2 + 5 x 1 саат) | | 7 саати |
| | 11.3. АВ - | Аудиторни вежби, консултации, видео проекции, стручни часописи, интернет. | | 19 саати |
| | 11.4. СУ - | Самостојно учење, подготовка на материјал од 240 страници за тестови, (240/8=30 саати мин.). | | 78 саати |
| | 11.5. ТПЗ - | Проверка на знаење со 2 теста (2x2 саати) Секој студент самостојно го решава тестот од 15 прашања За секое прашање студентот дава краток одговор.. | | 4 саати |
| | 11.6. СЗ - | Самостојно решавање на четири задачи, (4 x 3 саати) | | 12 саати |
| 12. | Оценување | 10 + 70 + 20 = 100 бода | | |
| | 12.1. | Посетеност на предавања до 10 бода (0.33 по саат) | | 10 бода |
| | 12.2. | 2 теста до 70 бода (2x35 бода) | | 70 бода |
| | 12.3. | 4 самостојни задачи до 20 бода (4x5 бода) | | 20 бода |
| | Студентот треба да освои најмалку по 30 % од предвидените бодови на секој од тестовите | | Оценки: | |
| | | | од 50 до 60 бода | 6 (шест) |
| | | | од 61 до 70 бода | 7 (седум) |
| | | | од 71 до 80 бода | 8 (осум) |
| | | | од 81 до 90 бода | 9 (девет) |
| | | | над 90 бода | 10 (десет) |
| 13. | Услов за потпис и формален испит | реализирани активности 11.2. и 11.6. | | |

| Не-де-ла | Предавања - теоретска настава | | Лабораториски вежби | | Аудиториски вежби | |
|----------|-------------------------------|---|---------------------|---|-------------------|---|
| | саа-ти | тема | саа-ти | тема | саа-ти | тема |
| I | 2 | Сончева енергија. Општо за Сонцето, интензитет на сончевото зрачење. Уреди за трансформација, | | | | |
| II | 2 | Без концентрирање на сончевото зрачење, со концентрирање на сончевото зрачење, | | | 2 | Видео и печатени материјали за Сонцето и сончевото зрачење |
| III | 2 | Примена на сончевата енергија. Подготовка на топла вода. Централно ладење и греене Отсолување на морска вода. Сушење и кондиционирање на воздух. Добивање на технолошка пара. | 1 | Инструменти за мерење на притисоци,protoци и температури. Потребни параметри за мерење на сончевото зрачење и сончевата енергија | 1 | Видео и печатени материјали за сончевите колектори без концентрација и со концентрација на сончевото зрачење. Определување на тенденции на сончев рамен колектор |
| IV | 2 | Производство на електрична енергија. Влијание по околнината | | | 2 | Видео и печатени материјали за сончеви постројки за добивање на електрична енергија. |
| V | 2 | Геотермална енергија. Основни поими. Извори на геотермална енергија. Видови геотермални извори. | 1 | Мерење на ефикасноста на рамен сончев колектор за добивање на санитарна топла вода | 1 | Консултации во врска со првата самостојна задача и материјалот за првиот тест |
| VI | 2 | Опрема за добивање и транспорт. Примена на геотермалната енергија. Балнеологија, земјоделие и сточарство. Централно греене | | | 2 | Видео и печатени материјали за геотермалната енергија. Дефинирање на капацитетот. Избор на најповолен корисник на геотермална вода |
| VII | 2 | Производство на електрична енергија. Влијание по околнината | 2 | Мерење на проток на геотермална (топла) вода. Инструменти за мерење на топла вода. | | |
| VIII | 2 | Енергија од биомаса. Основни поими. Извори на енергија. Земјоделие, сточарство, отпадно дрво, енергетски посеви и насади | | | 2 | Прв тест на материјалот од I до VII недела |
| IX | 2 | Индустријски отпад, комунален отпад. Енергетски потенцијал, топлинска моќ | 1 | Елементарна анализа на биомасата. Долна и горна топлинска моќ на биомасата | 1 | Консултации во врска со втората самостојна задача. Корекции |
| X | 2 | Технологии за конверзија. Добивање на цврсти течни и гасни горива. | | | 2 | Виде и печатени материјали за биомасата. Извори на биомаса. Класификација |
| XI | 2 | Добивање на топлинска и електрична енергија од: отпадно дрво, отпадоци од земјоделие и комунален отпад. Влијание по околнината. | 1 | Анализа на составот на цврстиот отпад во лабораториски услови. Материјали за рециклирање | 1 | Определување на енергетската вредност на биомаса од поедини извори. |
| XII | 2 | Енергија на ветерот. Основни поими, енергија на ветерот | | | 2 | Консултации во врска со третата самостојна задача. Корекции |
| XIII | 2 | Ветерни турбини. Аеродинамичност, видови, димензии, избор | 1 | Опрема за мерење на брзините на ветерот во зависност од видот | 1 | Видео и печатени материјали за ветерот. Зависност на енергијата на ветерот од брзината. |
| XIV | 2 | Основни елементи. Системи за сигурност и контрола. Сместување | | | 2 | Определување на моќноста на ветерните турбини. Начини на користење на енергијата |
| XV | 2 | Примена на ветерните турбини и влијание по околнината | | | 2 | Консултации во врска со 4-та самостојна задача и материјалот за вториот тест |
| XVI | | | | | | |
| XVII | | | | | 2 | Втор тест на материјалот од VIII до XV недела |
| XVIII | | | | | | |
| | 30 | | 7 | | 23 | |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| Задача 1 | Сончева енергија: пресметка на кпд на колекторот, добиена топлина по m^2 во зависност од типот на колекторот, избор на опрема. | Задача 3 | Енергија од биомаса: топлинска моќ на биомаса од разни извори, Пресметка И избор на опрема за греене и производство на електрична енергија |
| Задача 2 | Геотермална енергија: топлинска енергија во зависност од температурата и протокот, кпд на ГТП, избор на опрема, | Задача 4 | Енергија од ветер: определување на добиената електрична енергија од m^2 во зависност од брзината, вкупен кпд и избор на опрема |
| Решенијата се предаваат во електронска и печатена форма | | | |